

Семинар

Инструменти за Судска Соработка во граѓански и кривични предмети

Скопје (МК), 11 јули 2017 година

Организиран за Академијата за судии и јавни обвинители на Република Македонија

Програма на Луксембург за Техничка Помош на Република Македонија « Закон на ЕУ за правосудство IV »

Оваа обука се спроведува со поддршка на Владата на Луксембург

Локација на Семинарот

Апелационен суд Скопје
Бул. Крсте Мисирков 1, 1000 Скопје

Вовед

Целна група

Семинарот е наменет за судии, адвокати, судски персонал и правни практичари кои сакаат да се запознаат со кривичното право на ЕУ, а особено со Европскиот налог за апсење.

Опис

Овој еднодневен семинар нуди темелно разбирање на изгледот на кривичното право на ЕУ со посебен акцент на Европскиот налог за апсење (ЕНА) и неодамнешната судска пракса на Судот на правдата на Европската Унија (СПЕУ) во врска со ЕНА.

Метод

Семинарот се заснова на презентации со кои се воведуваат клучни прашања, надополнети со практични студии на случај, при што се одржува интерактивна средина и се поттикнува активна вклученост на учесниците.

Цели

Фокусот на овој семинар е да се направи теоретски и практичен преглед на Европскиот налог за апсење, а исто така и да се утврди неговата поврзаност со заштитата на основните права во ЕУ.

ЕИПА – Европски Центар за Судии и Адвокати

Petra Jeney, Виш предавач, p.jeney@eipa.eu

Roberta Ribeiro Oertel, Предавач r.oertel@eipa.eu

Stéphanie Comodi Gemnig, Организатор на Програмата, s.gemnig@eipa.eu

Програма

ВТОРНИК 11 ЈУЛИ 2017 ГОДИНА

- 09.00 **Воведно обраќање и меѓусебно запознавање**
Петра Цени
- 09.15 **Судската соработка во кривичните предмети I. – вовед, правна рамка и соговорници**
Овој дел од семинарот главно ќе се фокусира на надлежноста на ЕУ во олеснувањето на судската соработка, спецификациите на прописите на ЕУ и на учесниците вклучени во оваа област, Европска правда, ЕСМ и идното Европско јавно обвинителство.
Петра Цени
- 10.30 Кафе пауза
- 10.45 **Судската соработка во кривичните предмети II. Процесното и материјалното кривично право на ЕУ -**
Целата сесија ќе биде посветена на правење преглед на тоа кои правила ги има усвоено ЕУ во областа на судската соработка во кривичните предмети, каде што посебно внимание ќе се посвети на Европската истражувачка област којашто беше неодамна транспонирана од страна на земјите - членки на ЕУ.
Петра Цени
- 12.15 Ручек
- 13.15 **Европскиот налог за апсење – водечки инструмент на судската соработка на ЕУ во кривичните предмети -**
Петра Цени
- 14.30 Кафе пауза
- 14.45 **Студија на случај**
Учесниците и Петра Цени
- 16.00 **Евалуација на семинарот**
Учесниците и Петра Цени
- 16.15 Крај на првиот ден од семинарот